



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Среда, 14 април 1965
Скопје
Број 12 Год. XXI

Претплата за 1965 год. изнесува
2.500 дин. Овој број чини 64 дин.
Жиро сметка број 802-11/1-698

98.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗБОР И ОТПОВИКУВАЊЕ НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВАЊЕ ВО РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Се прогласува Законот за избор и отповикување на органите на управувањето во работните организации, што го донесе Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 13 април 1965 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор одржана на 12 април 1965 година.

У број 131

14 април 1965 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗБОР И ОТПОВИКУВАЊЕ НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВАЊЕ ВО РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

И. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Изборот и отповикувањето на членови на работничките совети и соодветните на нив органи на управувањето во работните организации како и изборот и отповикувањето на членови на управните одбори во тие организации, се врши во рокови и по постапка пропишани со Основниот закон за избор на работнички совети и други органи на управувањето во работните организации (Основен закон) и овој закон.

Член 2

Одредбите на овој закон сходно се применуваат на изборот и отповикувањето на членови на задружните совети и другите органи на управување во задругите, доколку со соодветните одредби на Основниот закон и Основниот закон за земјоделските задруги не е поинаку одредено.

Член 3

Изборот односно отповикувањето на членови на советот односно на соодветниот орган на управување на работните единици се спроведуваат на начин и постапка кои се пропишани за избор на членовите на работничките совети на работните

организации. Тие се одржуваат во истиот ден кога се одржува изборот на членови на работничкиот совет на работната организација, доколку работничкиот совет поинаку не одлучи.

Член 4

Избирањето, именувањето односно делегирањето на претставници од општествената заедница во работничкиот совет на работна организација која што врши дејност или работи од посебен општествен интерес мора да се спроведе во рокот одреден за избор на членови на работничкиот совет што ги избира работната заедница.

II. РОКОВИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ

Член 5

Изборите за членови на работничките совети во работните организации се одржуваат во почетокот на годината, по правило по донесувањето на завршната сметка, а најдоцна до крајот на месец април.

Изборите за членови на совети во училиштата и другите установи за воспитување и образование се одржуваат најдоцна до крајот на месец октомври.

Изборите мора да се одржат најдоцна 15 дена пред истекот на времето на кое се избирани членовите на работничкиот совет на кои им истекнува мандатот.

Извршниот совет може да одреди за поедини врсти на работните организации друг рок за одржување на избори за членови на работничките совети од рокот одреден во предните ставови, ако тоа го налагаат посебни причини.

Член 6

Работни организации, кои поради оправдани причини не одржат избори за членови на работничките совети во рокот пропишан во член 5 на овој закон, должни се тие избори да ги одржат во рок од 45 дена од денот кога престанала да постои причината заради која изборите не можеле да се спроведат.

III. ИЗБИРАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА РАБОТНИЧКИТЕ СОВЕТИ

1. Распишување и одржување на изборите

Член 7

Одлуката на работничкиот совет за распишување на изборите се објавува во рок од пет дена од денот на донесувањето на начин на кој се објавуваат општите акти на работната организација.

Член 8

Претседателот на општинското собрание должен е во рок од 3 дена, од денот на истекот на рокот за распишување избори за членови на работничките совети, да ги распише изборите во работните организации кои што пропуштиле да распишат избори во рокот пропишан со овој закон.

Рокот помеѓу денот на распишување и денот на одржување на изборите што ги распишува претседателот на општинското собрание изнесува 30 дена.

Член 9

Актот со кој што претседателот на општинското собрание ги распишува изборите за членови на работничкиот совет се објавува во работната организација на начин пропишан во член 7 на овој закон.

Член 10

Ако изборите за работничкиот совет се спроведуваат по изборни единици, секоја изборна единица се означува со реден број.

Одлуката за утврдување изборни единици и за бројот на членовите на работничкиот совет што се избираат во одделни изборни единици, работничкиот совет ја објавува најдоцна три дена по распишувањето на изборите. Одлуката се објавува на начинот на која се објавуваат општите акти на работната организација.

2. Избирачки списоци**Член 11**

Кога ќе се распишат избори за членови на работничкиот совет или друг соодветен орган на управување во работната организација или за членови на советот на работната единица се составува избирачки список за секоја работна организација на начинот и по постапката утврдени со Законот за избирачките списоци и Основниот закон.

Член 12

Комисијата за составување на избирачкиот список е должна списокот да ѝ го достави на изборната комисија за потврдување во рок од пет дена од истекот на времето за кое списокот бил изложен на увид.

Избирачкиот список се смета заклучен во денот кога ќе го потврди изборната комисија.

Член 13

Ако на изборите за членови на работничкиот совет учествуваат и сезонски работници за нив се составува посебен избирачки список.

Во поглед избирачкиот список од претходниот став се применуваат одредбите што важат за избирачките списоци.

Член 14

На начинот утврден во претходниот член ќе се постапи и во однос на избирачките списоци за кооперантите.

3. Органи за спроведување на изборите**Член 15**

Изборната комисија ја сочинуваат претседател и два члена. На претседателот и на членовите на изборната комисија им се определуваат заменици.

Член 16

Изборните комисии образувани за поодделни изборни единици ги вршат сите работи што се ставени во делокруг на изборната комисија на работната организација со исклучок на прогласувањето на вкупниот резултат од изборите.

Член 17

Избирачкиот одбор го сочинуваат претседател и два члена што ги именува изборната комисија од редот на членовите на работната заедница. На членовите на избирачкиот одбор може да им се определат заменици.

Член 18

Во случај да членовите на изборната комисија и на избирачкиот одбор бидат кандидирани, на нив им престанува функцијата на член односно заменик во овие органи.

Член 19

Органите за спроведување на изборите полноважно одлучуваат во полн состав, а одлуките ги донесуваат со мнозинство на гласови.

Член 20

Органите за спроведување на изборите должни се да водат записник за својата работа.

Записникот го потпишуваат претседателот и сите членови.

Секој член на органите за спроведување на изборите може да бара во записникот да се внесе неговото одвоено мислење или примедба со кусо образложение.

4. Кандидирање**Член 21**

Исто лице може да биде истовремено кандидиран за член на работничкиот совет на работната организација и за член на советот на работната единица на работната организација.

Исто лице не може да биде кандидат на две кандидатски листи за ист орган на управување.

Лице кое било предложено како кандидат на кандидатска листа од собирот на работните луѓе и на кандидатската листа што ја предложил определен број на избирачи, со своја изјава ќе се изјасни на која листа ја прифаќа кандидатурата.

Член 22

Ако изборот за членови на работнички совет се врши по изборни единици, кандидатските листи се поднесуваат посебно за секоја изборна единица.

а) Поднесување на кандидатски листи од собирите на работните луѓе

Член 23

Работничкиот совет со одлука определува дали кандидатската листа ја поднесува собирот на сите работни луѓе на работната организација како

целина или собирите на работните луѓе што се одржуваат за одделни или повеќе единици на работната организација. Оваа одлука се објавува на начинот на кој се објавуваат општите акти на работната организација.

Член 24

Свикувањето на собирот на работните луѓе, со означување на дневниот ред, мора да се изврши најдоцна осум дена по распишување на изборите, а да се објави на вообичаен начин најдоцна три дена пред неговото одржување.

Времето и местото за одржување на собирот се определува така што на собирот да можат да присуствуваат сите членови на работната заедница од соодветната изборна единица.

Ако претседателот на работничкиот совет не ги свика собирите на работните луѓе за предлагање на кандидатски листи во рокот од став 1 собирите ќе ги свика претседателот на собрание на општината на чие подрачје се наоѓа седиштето на работната организација.

Член 25

Ако собирот на работните луѓе не можел да се одржи заради тоа што не бил присутен потребен број избирачи, ќе се свика нов собир во рок од три дена од денот на одлагањето на собирот.

Право на одлучување на собирот имаат сите избирачи.

Член 26

Со работата на собирот на работните луѓе раководи претседателство на собирот што го избираат работните луѓе на собирот од својата средина. Претседателството се состои од претседавач и два члена.

Собирот на работните луѓе избира од својата средина записничар и два заверувачи на записникот.

Член 27

По изборот на претседателство на собирот на работните луѓе претседавачот ја објаснува целта на свикувањето на собирот и начинот на неговата работа и ги чита одредбите од член 27 до 33 од Основниот закон.

Потоа по предлог од претседавачот се утврдува дневниот ред на собирот кој го опфаќа предлагањето и утврдувањето на кандидатите.

Член 28

По завршеното предлагање на кандидатите се пристапува кон утврдување на кандидатите.

Собирот на работните луѓе гласа со кревање на рака посебно за секој кандидат.

За кандидат на собирот на работните луѓе се смета кандидатот за кого гласало мнозинството избирачи кои присуствуваат на собирот.

Ако на собирот на сите работни луѓе на работната организација ова мнозинство не го постигнат барем толку кандидати колку што се потребни за составување на кандидатската листа, кандидирањето продолжува се до тогаш дури бројот на утврдените кандидати одговара на бројот на членовите на работничкиот совет кој се избира.

Одредбата од претходниот став нема да се применува на оние работни организации во кои што се врши кандидирање на два или повеќе собири на работните луѓе. Вкупниот број на кандидати кој се утврдува на два или повеќе собири на работните луѓе, не може да биде помал од бројот на членовите на работничкиот совет кој се избира.

Член 29

По завршеното гласање за предложените кандидати, претседавачот на собирот на работните луѓе го соопштува резултатот на гласањето, како и кој од предложените кандидати се прифатени за кандидати на собирот на работните луѓе.

На основа на резултатите од гласањето претседателството на собирот составува кандидатска листа која содржи:

1) назив на работната организација во која се врши изборот на членови на работничкиот совет и означување на денот кога ќе се одржат изборите;

2) означување дека кандидатската листа е утврдена на собирот на работните луѓе и податоци за тоа кога и на кое место е одржан собирот;

3) лично име и работно место за секој кандидат.

Во кандидатската листа кандидатите се наведуваат по азбучен ред на презимето.

Кандидатската листа ја потпишува претседавачот и членовите на претседателството на собирот на работните луѓе.

Член 30

Кон кандидатската листа задолжително се прилага писмена изјава од секој кандидат за неговата согласност за кандидирање. Изјавата може да биде заедничка за сите кандидати.

Кон кандидатската листа се прилага и записникот за работата на собирот на работните луѓе.

Член 31

За работата на собирот на работните луѓе на кој се предлагаат кандидати за членови на работничкиот совет се води записник што го потпишуваат претседавачот на собирот, записничарот и заверувачите на записникот.

Записникот на собирот содржи: место и време на одржувањето на собирот; дали се одржува собир на сите работни луѓе на работната организација или собир на работните луѓе за одделна или повеќе единици на работната организација; кој го отворил собирот; личното име на членовите на претседателството на собирот, записничарот и заверувачите на записникот; вкупниот број на избирачи за кои се одржува собирот и бројот на присутните избирачи; дневниот ред на собирот; кои кандидати се прифатени на собирот; на кој начин е утврден резултатот од гласањето и други околности од значење за работата на собирот.

б) Поднесување на кандидатски листи од определен број избирачи

Член 32

Кандидатска листа што ја поднесуваат определен број избирачи во работната организа-

ција, можат да поднесат најмалку една десетина од вкупниот број на избирачи, со тоа да тој број не може да биде помал од пет.

Во работна организација која има повеќе од 500 избирачи, кандидатска листа можат да поднесат најмалку 50 избирачи.

Кандидатската листа што ја поднесува определен број избирачи содржи:

- назив на работната организација во која се врши избор на членови на работнички совет и означување денот кога ќе се одржат изборите;

- означување дека кандидатската листа ја поднесува определен број избирачи;

- лично име и работното место на секој кандидат;

- потписи на избирачите кои ја поднесуваат кандидатската листа со наведување на личното име и работно место.

Кон кандидатската листа што ја поднесува определен број избирачи задолжително се прилага писмена изјава од секој кандидат за неговата согласност за кандидирање. Изјавата може да биде заедничка за сите кандидати.

Член 33

За подносителите на кандидатската листа се сметаат: за кандидатската листа утврдена на соборот на работните луѓе членовите на претседателството на соборот, а за кандидатската листа која ја поднеле одреден број на избирачи — првите три потписници на листата.

5. Потврдување на кандидатските листи

Член 34

Изборната комисија ќе утврди, веднаш по приемот на кандидатската листа, дали таа е составена според одредбите на овој закон и дали е поднесена во определен рок, дали содржи доволен број кандидати и дали кандидатите имаат избирачко право во работната организација.

Ако изборната комисија при прегледот на кандидатската листа најде само формални недостатоци, ќе ги извести подносителите во што се состои неуредноста, ќе ги упати како да ја отстранат и ќе им соопшти дека исправената листа можат да ја поднесат најдоцна следниот ден.

Член 35

Ако кандидатската листа им е вратена на подносителите заради отстранување на формални недостатоци, а подносителите во определениот рок постапат спрема забелешките на изборната комисија, ќе се смета дека листата е поднесена во времето кога прв пат ѝ е поднесена на изборната комисија.

Ако кандидатската листа што била неуредна биде поднесена накнадно, уредноста се оценува само во поглед на недостатоците на кои на подносителите им било укажано при првото поднесување на листата.

Член 36

Решението за потврда на кандидатската листа се става на самата листа. Во решението се означува: кој ја поднел листата, кој ден и во колку

саатот, како и дека листата одговара на пропишаните услови. Препис од решението изборната комисија им издава на подносителите на кандидатската листа.

Решението за одбивање на кандидатската листа комисијата ќе го испише на самата листа и препис ќе им предаде на подносителите.

Член 37

Решението за потврда односно одбивање на кандидатската листа изборната комисија мора да го донесе во рок од 48 саати од саатот на приемот на листата. Во истиот рок изборната комисија ќе ги повика подносителите на листата да ги отстранат утврдените недостатоци.

Член 38

Ако постои само една кандидатска листа, а заради смрт на кандидатот, престанок на неговата работа во работната организација или заради одустанување од кандидатура листата содржи помал број на кандидати од бројот на членовите на работничкиот совет кој се бира, се свикува собор на работните луѓе заради утврдување на нови кандидати за дополнување на оваа листа.

Во поглед на свикувањето и работата на соборите на работните луѓе заради предлагање на нови кандидати ќе се применуваат одредбите на чл. 21 до 29 на овој закон.

Предлогот во смисла на претходните ставови мора да се поднесе на изборната комисија најдоцна пет дена пред денот определен за одржување на изборите.

Член 39

Соборот на работните луѓе, односно две третини од потписниците на кандидатската листа од определен број избирачи кои ја поднеле кандидатската листа, можат да ја повлечат листата.

Член 40

Ако сите поднесени кандидатски листи бидат одбиени или ако потврдените кандидатски листи бидат повлечени, изборите ќе се одложат и ќе се спроведат 14 дена подоцна на основа на накнадно поднесени кандидатски листи.

Новите кандидатски листи ѝ се поднесуваат на изборната комисија најдоцна пет дена пред денот определен за спроведување на изборите.

Изборната комисија ќе постапи најитно со таквите кандидатски листи во смисла на одредбите од овој закон за потврдувањето на кандидатските листи.

Член 41

Изборната комисија се грижи кандидатските листи да бидат истакнати на сите избирачки места од соодветната изборна единица, како и на други места достапни на избирачите.

Во случаите од член 23 и 32 од овој закон кандидатските листи мора да се истакнат на избирачките места најдоцна три дена пред денот определен за одржување на изборите.

6. Избирачки места и изборен материјал

Член 42

Избирачките места ги определува изборната комисија во рок од 24 саати од денот на нејзиното именување и ја известува комисијата за изготвување на избирачкиот список.

На секое избирачко место му се определува реден број.

Најдоцна пет дена пред денот определен за одржување на изборите, изборната комисија ќе објави кои избирачки места се определени, со означување кои избирачи ќе гласаат на одделно избирачко место.

Член 43

Избирачките места се определуваат со оглед на бројот на избирачите и оддалеченоста на одделни работни единици и тоа така што на избирачите да им се овозможи навремено извршување на гласањето.

За секое избирачко место се определува посебна просторија.

Член 44

Изборната комисија е должна на време да му предаде на избирачкиот одбор материјал за гласање (кутија за гласање, гласачки ливчиња, избирачки список за соодветното избирачко место, кандидатски листи и др.).

На избирачкиот одбор мора да му се предадат најмалку толку гласачки ливчиња колку што има избирачи според избирачкиот список за соодветното избирачко место.

Ако во работната организација се избираат и членови на советите на работните единици на избирачкиот одбор му се предава и соодветен материјал за гласање на тие избори.

7. Г л а с а њ е

Член 45

Гласањето на изборите се врши со гласачки ливчиња.

Сите гласачки ливчиња мора да бидат од иста боја и големина.

Гласачкото ливче содржи:

— означување дека изборот се однесува на членови на работнички совет;

— означување на изборната единица ако изборот се спроведува по изборни единици;

— бројот на членовите на работничкиот совет кој се избира;

— лично име и работно место на кандидатот.

Во гласачкото ливче посебно се наведуваат кандидатите од кандидатските листи на собирачите на работните луѓе, а посебно кандидатите од кандидатските листи што ги предложил определен број избирачи и тоа по оној ред по кој листите се потврдени и по редот по кој кандидатите во тие листи се наведени. Пред името на секој кандидат се става реден број.

Член 46

Времето за гласање на изборите за членови на работнички совет го определува изборната комисија.

Изборната комисија времето на изборите го определува така што истиот ден да можат да гласаат работниците кои работат во смени.

Изборната комисија може да определи, ако тоа го бараат посебни услови, различно време на гласање за поедини бирачки места.

Почетокот и завршетокот на времето на гласање изборната комисија е должна да го објави на бирачкото место најдоцна на три дена пред денот на изборите.

Член 47

На денот на изборите, непосредно пред времето определено за почеток на гласањето, претседателот на избирачкиот одбор, откако избирачкиот одбор ќе утврди дека во просторијата определена за гласање сè е подготвено за гласање, објавува дека се пристапува кон гласање.

Член 48

За целото време на гласањето мораат да бидат присутни сите членови на избирачкиот одбор а во нивно отсуство нивните заменици.

Член 49

Претседателот проверува во избирачкиот список дали е избирачот запишан. Ако утврди дека избирачот е запишан во избирачкиот список, ќе го заокружи редниот број пред неговото лично име како знак дека пристапил кон гласање.

Ако избирачот не е запишан во избирачкиот список, претседателот нема да му дозволи да гласа освен ако избирачот со потврда докаже дека е запишан во избирачки список на друго избирачко место на истата изборна единица.

Член 50

Претседателот на избирачкиот одбор му дава на избирачот едно гласачко ливче и му објаснува на кој начин се гласа.

Членовите на избирачкиот одбор се должни на избирачот, ако овој тоа го бара, повторно да му го објаснат начинот на гласањето, а особено ќе внимаваат никој да не му пречи во пополнувањето на гласачкото ливче и во потполност да биде осигурана тајноста на гласањето.

Член 51

Избирачот може да гласа само за кандидатите наведени во гласачкото ливче.

Ако изборот на членови на работнички совет се спроведува по изборни единици, во секоја изборна единица избирачот гласа само за кандидатите на кандидатските листи што се потврдени за таа изборна единица.

Член 52

Откако ќе го пополни гласачкото ливче, избирачот го свиткува така што да не се гледаат имињата на кандидатите и го спушта свитканото ливче во кутијата за гласање.

По гласањето избирачот го напушта избирачкото место.

Член 53

Избирачот, кој поради некој физички недостаток или поради тоа што е неписмен не би можел да гласа на начинот предвиден со овој закон, може

да дојде на избирачко место со друго лице кое е писмено и кое по негов налог ќе ги заокружи редните броеви пред имињата на кандидатите за кои избирачот гласа.

Член 54

Избирачкиот одбор не може да му го ускрати гласањето на лице кое е запишано во избирачкиот список за соодветното избирачко место.

Ако одделен член на избирачкиот одбор има забелешки во поглед на одделни избирачи, тоа ќе се внесе во записникот.

Член 55

Ако за гласање дојде избирач на чие име некој веќе гласал, претседателот на избирачкиот одбор ќе нареди личното име на тој избирач да се запише во записникот, но нема да дозволи да гласа.

Член 56

Членовите на избирачкиот одбор имаат право да гласаат на избирачкото место на кое на денот на изборите обавуваат должност, и ако не се воведени во избирачкиот список за тоа избирачко место.

Во записникот за работата на избирачкиот одбор ќе се забележи личното име на секој член на избирачкиот одбор кој гласал, а не е воведен во избирачкиот список за тоа избирачко место.

Член 57

Гласањето трае целото време што го определила изборната комисија.

На избирачкото место на кое гласале сите избирачи запишани во избирачкиот список за соодветно избирачко место, гласањето може да се заклучи и пред времето определено за гласање. Одлука за тоа донесува избирачкиот одбор.

Член 58

Во записникот за работата на избирачкиот одбор се внесуваат сите околности кои се од важност за гласањето. Членовите на избирачкиот одбор можат да бараат определени околности да се внесат во записникот.

Секој член на избирачкиот одбор може да даде во записникот свое одделно мислење или свои забелешки.

Член 59

Ако работната организација надвор од своето седиште има работни единици со мал број членови на работната заедница така што да не може да се образува посебно избирачко место за таа единица, избирачите на таа единица можат да гласаат преку пошта.

За таа цел изборната комисија навреме ќе достави на секоја таква работна единица по еден примерок од сите кандидатски листи и толку гласачки ливчиња колку што има избирачи со напатствие за начинот на гласањето. Ова доставување мора да се изврши така што избирачите во тие единици да можат да гласаат неколку дена пред денот определен за избори, за да можат гласачките ливчиња да стасаат до изборната комисија најдоцна на денот на изборите.

Член 60

Избирачот преку пошта гласа на тој начин што гласачкото ливче, со кое постапил во смисла на член 52 од овој закон, го свиткува и става во неадресиран плик кој го залепува. Потоа раководителот на работната единица во присуство на сите избирачи ги става таквите пликови со гласачките ливчиња, како и списокот на избирачите кои гласале, во заеднички плик кој се запечатува и адресира до изборната комисија на работната организација. Во тој плик ќе се стават сосема одделно и неупотребените гласачки ливчиња.

На адресираниот плик, во аголот, се пишува текстот: „За изборите за членови на работничкиот совет определени за _____ 196 ____ година“.

Пликот се доставува до изборната комисија експрес-препорачано преку пошта.

Член 61

На денот на изборите претседателот на изборната комисија, во присуство на членовите на избирачкиот одбор од најблиското избирачко место на соодветната изборна единица, ги отвора примените пликови и утврдува колку избирачи гласале според списокот на избирачите кои гласале, а колку според бројот на гласачките ливчиња. Потоа гласачките ливчиња, без да ги отвора, ќе ги спушти во кутијата за гласање. Тоа ќе се констатира во записникот на избирачкиот одбор и ќе се запише колку гласачки ливчиња стасале од одделни работни единици и дали пликовите биле неопштетени.

Гласачките ливчиња кои ќе стасаат по денот на изборите не се земаат во обзир.

Член 62

Членовите на работната заедница кои се определени за работа (патувања и сл.) надвор од седиштето на работната организација односно работната единица и кои не ќе можат да се вратат до истекот на рокот определен за гласање, ќе гласаат пред поаѓањето на работа.

Изборната комисија навреме ќе осигури за такви избирачи потребен број гласачки ливчиња и пликови.

Член 63

Во случајот од претходниот член избирачот гласа во присуство на членовите на изборната комисија и тоа на тој начин што гласачкото ливче со ксе постапил во смисла на член 52 од овој закон, го свиткува и го става во плик кој го залепува.

Претседателот на изборната комисија таквите пликови со гласачки ливчиња како и списокот на избирачите кои гласале, ги става во заеднички плик кој се запечатува.

На денот на изборите претседателот на изборната комисија на работната организација, во присуство на членовите на избирачкиот одбор од најблиското избирачко место на соодветната изборна единица ќе го отвори заедничкиот плик а пликовите со гласачките ливчиња без да ги отвора ќе ги спушти во гласачката кутија. Тоа ќе се

констатира во записникот на избирачкиот одбор и ќе се запише колку избирачи гласале на тој начин и дали пливките биле неопштетени.

8. Утврдување на резултатите од гласањето на избирачките места

Член 64

По завршеното гласање избирачкиот одбор најнапред ќе ги преброи неупотребените гласачки ливчиња и ќе ги стави во посебен плик што ќе го запечати.

Потоа избирачкиот одбор го утврдува, според избирачкиот список и на основа записникот, вкупниот број избирачи кои гласале, и пристапува кон пребројувањето на гласовите по гласачките ливчиња од кутијата за гласање.

Член 65

Непополнетите гласачки ливчиња, како и тие што се пополнети така што да не може со сигурност да се утврди за кои кандидати избирачот гласал, се неважечки.

Член 66

Ако избирачот гласал за поголем број кандидати отколку што е бројот на членовите на работничкиот совет кој се избира, гласачкото ливче важи и при утврдувањето на резултатите од гласањето ќе се земе во обзир само оној број на кандидати колку што се избираат членови на работничкиот совет, сметајќи по редот по кој се наведени на гласачкото ливче.

Ако избирачот гласал за помал број кандидати отколку што е бројот на членовите на работничкиот совет што се избира, гласачкото ливче важи.

При утврдувањето на резултатите од гласањето не се земаат во обзир имињата на лицата кои не се наведени како кандидати на гласачкото ливче.

Член 67

Ако при утврдувањето на резултатите од гласањето на избирачкото место се појави разлика помеѓу бројот на гласовите според списокот, односно збирот на тој број и бројот на избирачите кои гласале на основа член 56 од овој закон, и бројот на гласовите според гласачките ливчиња, ќе важи резултатот од гласањето според гласачките ливчиња.

Член 68

Откако избирачкиот одбор ќе го утврди резултатот на гласањето, во записникот за неговата работа ќе се внесе особено: бројот на избирачите според избирачкиот список, колку избирачи гласале по избирачкиот список, а колку на основа член 56 од овој закон и колку вкупно, колку гласови добил секој кандидат одделно и колку гласачки ливчиња се прогласени за неважечки.

Записникот го потпишуваат сите членови на избирачкиот одбор.

Секој член на избирачкиот одбор може да даде одделно мислење или забелешки на записникот,

Член 69

По завршеното пребројување на гласовите, записникот, бирачкиот список и употребените гласачки ливчиња се ставуваат во посебна обвивка кој што претседателот или член на бирачкиот одбор го запечатува. Во обвивката одвоено се ставаат неупотребените гласачки ливчиња.

Претседателот на бирачкиот одбор односно негов заменик го доставува на изборната комисија изборниот материјал.

9. Утврдување на резултатите од изборите

Член 70

Резултатот од изборите за членови на работнички совет го утврдува изборната комисија на основа резултатите од гласањето на сите избирачки места. Овој резултат комисијата го објавува.

Ако изборот за членови на работнички совет се спроведува по изборни единици, резултатот од изборите се утврдува посебно за секоја изборна единица.

Вкупните резултати од изборите во сите изборни единици ги објавува изборната комисија на работната организација.

Член 71

Ако изборот на членови на работничкиот совет се врши само врз основа на една кандидатска листа која што не содржи повеќе кандидати од бројот на членовите на работничкиот совет кој се избира, не се сметаат за избрани оние кандидати што добиле помалку од половината на гласови од вкупниот број на избирачите што гласале на изборите за целата работна организација односно изборната единица.

Во случаеви од предниот став целата постапка се повторува за избирање на уште онолку членови на работничкиот совет колку што во претходната изборна постапка не добиле потребно мнозинство.

Член 72

За својата работа изборната комисија води записник во кој се внесува особено:

— бројот на избирачите запишани во избирачките списоци;

— бројот на оние што гласале и бројот на гласачките ливчиња кои се прогласени за неважечки;

— колку членови на работнички совет се избираат;

— личното име на секој кандидат, со означување колку гласови добил одделен кандидат;

— личното име на избраните членови на работничкиот совет.

За резултатот од изборите изборната комисија на вообичаен начин ја известува работната заедница на работната организација и му доставува извештај на собранието на општината на чие подрачје се наоѓа седиштето на работната организација.

Ако во работната организација биле образувани две или повеќе изборни комисии, секоја изборна комисија ги објавува резултатите од избо-

рите за членови на работничкиот совет во единицата за која е образувана.

Член 73

Изборната комисија на избраните кандидати им издава уверенија дека се избрани за членови на работничкиот совет.

Член 74

Изборната комисија во седиштето на работната организација (централната комисија) му поднесува на работничкиот совет извештај за резултатот на изборите за сите изборни единици и му го предава сиот изборен материјал.

Извештајот од претходниот став работничкиот совет го претресува на првата седница по одржаните избори.

III. ПРВА СЕДНИЦА НА РАБОТНИЧКИОТ СОВЕТ, ВЕРИФИКАЦИЈА НА МАНДАТОТ И ИЗБОР НА УПРАВЕН ОДБОР

1. Прва седница на работничкиот совет и верификација на мандатот

Член 75

Седницата на работничкиот совет по изборите ја свикува претседателот на поранешниот работнички совет најдоцна 15 дена по извршените избори.

До изборот на претседател на работничкиот совет со првата седница раководи најстариот член на работничкиот совет.

Член 76

Претседателот на изборната комисија, поднесува извештај за резултатите од изборите, а потоа сиот изборен материјал му го предава на работничкиот совет.

Во расправањето за потврдување на мандатот можат да учествуваат сите членови на работничкиот совет, а во одлучувањето за потврдување на мандатот не учествува оној член за чиј мандат се гласа.

Со денот на верификација на мандатите на новоизбраните членови на работничкиот совет им престанува мандатот на поранешните членови на работничкиот совет на чие место се избрани новите членови.

Член 77

По потврдување на мандатот на новоизбраните членови на работничкиот совет, работничкиот совет бира претседател.

За претседател на работничкиот совет може да биде биран само член на работничкиот совет кого што го избрала работната заедница на организацијата.

Изборот на претседател на работничкиот совет се врши јавно, со кревање на рака, доколку работничкиот совет не одлучи да се изборот врши со тајно гласање. За претседател на работничкиот совет е избран членот на работничкиот совет за кого гласало мнозинството на членовите на работничкиот совет.

Избраниот претседател понатаму раководи со седницата на работничкиот совет.

На избраниот претседател работничкиот совет му издава уверение, кое го потпишува членот на советот кој што претседавал на првата седница на советот до изборот на претседател.

Член 78

Во работните организации, во кои што правата и должностите на работничкиот совет ги врши работната заедница, претседател на работнички совет избира работната заедница на начинот пропишан за работните организации кои што избираат работнички совет.

2. Избор на управен одбор

Член 79

На седницата на работничкиот совет на која се врши верификација на мандатот се избираат членови и одреден број на заменици на управниот одбор, како и членови на други органи на управување, доколку со закон или статут на работната организација е одредено да ги избира работничкиот совет.

Во работните организации во кои што во управувањето учествуваат и претставници на општествената заедница, управниот одбор го избираат само членовите на работничкиот совет избрани од страна на работната заедница.

Изборот се врши со тајно гласање.

Член 80

За време на изборот на членови на управниот одбор, со седницата на работничкиот совет раководи претседателот и два члена на работничкиот совет кои, по предлог од претседателот, ги избира работничкиот совет од редот на своите членови.

Работничкиот совет едновременно избира записничар и два заверувачи на записникот.

Член 81

Избирањето на членови на управниот одбор се врши на начин и постапка утврдени за избирањето на работнички совет по одредбите на Основниот закон и овој закон.

Член 82

За членови на управниот одбор односно за заменици на членовите на управниот одбор се избрани оние кандидати кои добиле најголем број гласови.

Член 83

Работничкиот совет му издава на избраниот кандидат уверение дека е избран за член на управниот одбор односно за заменик на член на управниот одбор.

Уверението го потпишува претседателот на работничкиот совет.

Член 84

Во работните организации во кои права и должности на работничкиот совет врши работната заедница членови и заменици на членовите на управниот одбор се избираат на седница на работната заедница на која што е избран претседател на советот.

Член 85

Првата седница на управниот одбор ја свикува претседателот на работничкиот совет.

На првата седница на управниот одбор по одржаните избори членовите на управниот одбор избираат претседател и заменик на претседателот.

Претседателот и заменикот на претседателот на управниот одбор се избираат јавно, со кревање на рака.

Член 86

Во поглед на гласањето, утврдувањето и објавувањето на резултатите од гласањето, како и во поглед на вршењето надзорот над изборот на членови на управниот одбор и на други органи во работните организации сходно се применуваат соодветните одредби на Основниот закон и овој закон што се однесуваат на избор на членови на работничкиот совет.

IV. ОТПОВИКУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВАЊЕ

Член 87

Членовите на работничкиот совет може да ги отповика избирачкото тело што ги избрало.

Предлог за покренување постапка за отповик на членови на работничкиот совет може да поднесе собир на работните луѓе на работната организација, или собир на работните луѓе на една или повеќе единици на работната организација, а ако изборот на членови на работничкиот совет е вршен по изборни единици — собир на работните луѓе на единиците на работната организација што ја сочинуваат изборната единица.

Предлог за покренување постапка за отповик на членови на работничкиот совет на работната организација може да поднесе и најмалку една петина од вкупниот број на избирачи во работната организација односно најмалку една петина од вкупниот број на избирачи на единици на работна организација што ја сочинуваат изборната единица, со тоа тој број да не може да биде помал од 10, а ако работната организација односно единиците на работната организација што ја сочинуваат изборната единица имаат повеќе од 500 избирачи, предлог можат да поднесат најмалку 100 избирачи.

Член 88

Предлог за свикување на собир на работните луѓе за покренување на постапка за отповикување на членови на работничкиот совет може да поднесе најмалку една десетина од вкупниот број на избирачи во работната организација односно во единиците на работната организација кои што ја сочинуваат изборната единица, но не помалку од десет избирачи.

Предлог за свикување на собир на работните луѓе за покренување на постапка за отповикување се поднесува на претседателот на работничкиот совет или нему соодветниот орган на управување на работната организација, односно работната единица на работната единица.

Член 89

Ако претседателот на работничкиот совет не го свика собирот на работните луѓе во рок од 15 дена од денот на поднесување на предлогот, собирот во натамошен рок од 5 дена ќе го свикаат избирачите што го предложило неговото свикување. За свикувањето на собирот на работните луѓе свикувачите се должни писмено да го известат работничкиот совет.

Член 90

Претседателство на собирот се избира на начин предвиден со чл. 26 и 27 од овој закон.

Ако собирот го свикале избирачите во смисла на одредбата од претходниот член собирот го отвора и со неговата работа раководи, до изборот на претседателство, еден од свикувачите.

Член 91

Претседавачот на собирот на работните луѓе ја објавува целта за свикување на собирот и покажува еден од предлагачите за свикување на собирот да го изнесе и образложи предлогот за покренување постапка за отповик.

Собирот потоа расправа за предлогот, а по завршената расправа се гласа за или против поднесувањето на предлогот за отповикување.

Гласањето се врши јавно со кревање на рака. Во случај на потреба се врши пребројување на гласовите.

Предлогот за покренување на постапка за отповикување е усвоен на собирот ако за него гласа мнозинство од присутните.

Член 92

Ако собирот на работните луѓе не го усвои предлогот за покренување постапка за отповикување избирачите не можат повторно да поднесат предлог за свикување на нов собир за одлучување за покренување постапка за отповикување од исти причини пред истекот на една година од денот на одржување на собирот на кој не е прифатен предлогот.

Член 93

За работата на собирот се води записник кој содржи особено: место и време на одржување на собирот; дали се одржува собир на работните луѓе за целата работна организација, за една или повеќе работни единици на работната организација, или за работните единици на работната организација кои чинат изборна единица, вкупниот број избирачи за кои се одржува собирот; бројот на присутните избирачи; дневниот ред на собирот; резултатот од гласањето за предлогот за покренување постапка за отповикување, причините за покренување на постапката; на кој начин е утврден резултатот од гласањето, како и други околности од значење за работата на собирот.

Член 94

Ако собирот на работните луѓе одлучи да се покрене постапка за отповикување на член на работничкиот совет, се составува предлог за отповикување.

Предлогот за отповикување го составува претседателството на собирот, а го потпишува претседавачот.

Предлогот за отповикување се поднесува писмено и го содржи личното име на членот на работничкиот совет чие отповикување се предлага и причините поради кои се предлага отповикување.

Кон предлогот за отповикување се прилага и записникот за работата на собирот на кој е усвоен предлогот за покренување постапка за отповикување.

Во предлогот за отповикување што го покренува определен број избирачи во работната организација кон потписот на секој потписник на предлогот да се означи личното име.

1. Испитување на предлогот и распишување на гласање за отповикување

Член 95

Потписниците на предлогот за отповикување што го поднесува собирот на работните луѓе и првите тројца потписници на предлогот што го поднесува определен број избирачи се сметаат за подносителите на предлогот за отповикување во смисла на одредбите на овој закон.

Ако предлогот содржи само формални недостатоци, работничкиот совет ќе го врати предлогот на подносителите заради отклонување на недостатоците, определувајќи им воедно рок во кој тоа мора да го сторат.

Член 96

Одлуката за распишување гласање за отповикување содржи лично име и работното место на членот на работничкиот совет за чие отповикување се гласа и денот определен за гласање.

Одлуката за распишување гласање за отповикување се објавува на начинот на кој се објавуваат општите акти на работната организација.

Член 97

Во рок од три дена од денот на распишувањето на гласањето за отповикување работничкиот совет ќе именува комисија за спроведување на гласањето за отповикување и комисија за составување на избирачкиот список.

Член 98

Комисијата за спроведување гласањето за отповикување ја сочинуваат претседател и два члена. На претседателот и на членовите на комисијата им се определуваат заменици.

Претседателот и членовите на комисијата се именуваат од редот на членовите на работната заедница кои имаат избирачко право. Во комисијата за спроведување гласање за отповикување не можат да се именуваат членови на работничкиот совет, членови на управниот одбор и директорот на работната организација.

Работничкиот совет е должен за именувањето на комисијата за спроведување на гласањето за отповикување да го извести надлежниот општински орган на управата на чие подрачје се наоѓа седиштето на работната организација најдоцна во рок

од три дена од денот на образувањето на комисијата.

Член 99

Комисијата за составување избирачки список се именува и работи според одредбите на Основниот закон за избор на работнички совети и други органи на управување во работните организации и свој закон.

2. Гласање за отповикување и утврдување на резултатите од гласањето

Член 100

Гласањето за отповикување на член на работничкиот совет се врши на гласачки места.

Комисијата за спроведување на гласањето за отповикување е должна најдоцна во рок од три дена од денот на именувањето да определи гласачки места и за секое гласачко место да именува избирачки одбор кој непосредно ќе раководи со гласањето за отповикување. На претседателот и членовите на избирачкиот одбор им се определуваат заменици.

Член 101

За отповикувањето се гласа со гласачко ливче.

На гласачкото ливче, под личното име на членот на работничкиот совет за чие отповикување се гласа, се отпечатени еден под друг зборовите: „за отповикување“ и „против отповикувањето“.

Ако гласачот гласа за отповикување на членот на работничкиот совет ќе ги заокружи зборовите „за отповикување“, а ако гласа против отповикување, ќе ги заокружи зборовите „против отповикувањето“.

Гласачкото ливче на кое не се заокружени зборовите „за отповикување“ ниту пак зборовите „против отповикувањето“, како и гласачкото ливчиња кои се така пополнети да не може со сигурност да се утврди дали гласачот гласал за или против отповикување, се неважечки.

Член 102

На отповикувањето на член на работничкиот совет на работната организација сходно се применуваат одредбите од Основниот закон и овој закон што се однесуваат на изборот на членовите на работничкиот совет.

V. ОТПОВИКУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР

Член 103

Секој член на работничкиот совет може на седницата на работничкиот совет да даде предлог за отповикување на член на управниот одбор. Ако таквиот предлог го подржи најмалку една третина од членовите на работничкиот совет, се смета дека е поднесен предлог за отповикување на членот на управниот одбор.

Предлогот за отповикување мора да биде образложен.

По примениот предлог за отповикување на член на управниот одбор, работничкиот совет најпрвин одлучува за тоа дали ќе се пристапи кон гласање за отповикување.

Ако работничкиот совет одлучи да се гласа за отповикувањето, гласањето ќе се обави на наредната седница на работничкиот совет, која не може да се одржи пред истекот на седум дена од донесувањето на одлуката за пристапување кон гласање за отповикување.

Член 104

Одредбите од член 102 од овој закон сходно се применуваат и на гласањето за отповикување на членови на управниот одбор.

Член 105

Член на управниот одбор е отповикан ако за отповикувањето гласале најмалку две третини од вкупниот број членови на работничкиот совет.

Ако отповиканиот член на управниот одбор во едно е и член на работничкиот совет, не му престанува мандатот на член на работничкиот совет.

Член 106

Ако со одредбите од оваа глава не е поинаку определено на отповикувањето на членовите на управниот одбор сходно се применуваат одредбите од овој закон што се однесуваат на изборот на членови на управниот одбор.

VI. ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ

Член 107

Во работна организација во која настапиле услови предвидени во член 43 до 45 од Основниот закон, се спроведуваат дополнителни избори во време, начин и постапка предвидени со Основниот закон и овој закон.

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 108

Работните организации, во кои бројот на членовите на работната заедница се наголеми преку бројот до кој не морале да избираат работнички совет, должни се да изберат работнички совет најдоцна до истекот на наредниот рок пропишан за одржување на редовни избори.

Првите избори во работните организации од предниот став ги распишува работната заедница.

Доколку работната заедница не распише избори во пропишаниот рок, избори ќе распише претседателот на општинското собрание.

Член 109

Ако во работната организација се спроведуваат први избори при предлагањето на кандидатите предлагачите се изјаснуваат за тоа дали кандидатот го предлага за избор за една или за две години.

Член 110

Кога во работната организација се спроведуваат први избори во кандидатските листи посебно се означуваат кандидатите кои се избираат на две години а посебно тие кои се избираат на една година.

Член 111

Во новооснованите работни организации, првата седница на избраниот работнички совет ја свикнува претседателот на собрание на општината на чие

подрачје се наоѓа седиштето на работната организација. Претседателот, односно одборник кого тој ќе го одреди, ја отвора првата седница на работничкиот совет на новооснованата работна организација.

До изборот на претседател на работничкиот совет, со првата седница раководи најстариот член на работничкиот совет.

Член 112

Новооснованите работни организации кои што одржале избори за членови на работничките совети на помалку од шест месеци од крајниот рок за одржување на редовните избори утврдени со овој закон, не се обавезни во наредниот редовен рок да извршат избори.

Одредбите од предниот став се применуваат и на работните организации кои што настанале со спојување, поделба или издвојување на единиците во самостојна работна организација, како и на работните организации над кои е укината принудната управа.

Член 113

Работните организации, кои што спроведоа избори за органи на управување во месец јуни 1964 година, изборите за една половина на членови на советите и членови на управните одбори во 1965 година ќе ги спроведат до крајот на месец мај.

Член 114

Републичкиот секретаријат за законодавство и организација ќе се грижи за спроведување на овој закон.

Член 115

Со влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Уредбата за спроведување на изборите за работнички совети и други органи на управување во работните организации („Службен весник на СРМ“ бр. 19 од 12 мај 1964 година).

Член 116

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

99.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ СУДСКИ ТАКСИ

Се прогласува Законот за републичките судски такси, што го донесе Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 13 април 1965 година и на седницата на Стопанскиот собор одржана на 12 април 1965 година.

У број 121

14 април 1965 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видос Смилевски, с. р.

ЗАКОН**ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ СУДСКИ ТАКСИ****Член 1**

Се воведува плаќање на републички судски такси пред Врховниот суд на Македонија, Вишиот стопански суд во Скопје, окружните судови и окружните стопански судови во Социјалистичка Република Македонија.

Таксите од претходниот став се плаќаат во постапките, за поднесоците и дејствијата предвидени во Основниот закон за судските такси.

Член 2

Судовите, наведени во член 1 од овој закон, ќе ја применуваат непосредно таксената тарифа од Основниот закон.

Член 3

Приходите од таксите по овој закон се отстапуваат на општините.

Кога судските такси се плаќаат во готови пари, приходите од такси и припаѓаат на општината на чие подрачје се наоѓа седиштето на судот.

Член 4

Приходите на Републиката, остварени од судските такси до денот на влегувањето во сила на овој закон, се отстапуваат на општината според одредбите од основниот и овој закон.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

100.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ**

Се прогласува Законот за републичките административни такси, што го донесе Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 13 април 1965 година и на седницата на Стопанскиот собор одржана на 12 април 1965 година.

У број 122

14 април 1965 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

ЗАКОН**ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ****Член 1**

Се воведува плаќање на републички административни такси за списи и работи во управните работи од надлежноста на републичките органи.

Член 2

Органите од членот 1 на овој закон непосредно ќе ја применуваат Таксената тарифа и ослободувањата од Основниот закон за административните такси.

Член 3

Приходите од републичките административни такси се отстапуваат на општините.

Член 4

Како граѓанин со слаба имотна положба кој бо смисла на член 19 точка 18 од Основниот закон за административните такси се ослободува од плаќање на таксата се смета лице кое има годишен приход по член на семејство помалку од 50.000 динари, а таксата што треба да ја плати за една правна работа изнесува повеќе од 1.000 динари.

Како приход во смисла на претходниот став се сметаат сите приходи на кои се плаќаат придонеси од личниот доход.

Член 5

Остварените републички приходи од административни такси преку учеството во распределбата на заедничките приходи во времето од 1 јануари 1965 година до влегувањето во сила на овој закон се отстапуваат на општините каде што се тие остварени.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

101.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВТОРОСТЕПЕНИ КОМИСИИ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ СТАЖ**

Се прогласува Законот за второстепени комисии за утврдување на пензискиот стаж, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор одржана на 6 април 1965 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор одржана на 12 април 1965 година.

У број 96

13 април 1965 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

ЗАКОН**ЗА ВТОРОСТЕПЕНИ КОМИСИИ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ СТАЖ****Член 1**

По жалбите против решенијата на општинските комисии за утврдување на пензискиот стаж

решава Републичката комисија за утврдување на пензискиот стаж.

Член 2

Републичката комисија ја образува Извршниот совет на начин пропишан за образување на општинските комисији.

Претседателот и членовите на Комисијата и нивните заменици ги именува Извршниот совет.

Во Републичката можат да се образуваат повеќе комисији.

Член 3

Стручните и административните работи на Комисијата ги врши Републичкиот секретаријат за труд.

Член 4

Овој закон стапува на снага со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

102.

Врз основа на член 108 од Основниот закон за финансирањето на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“, број 31/64), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седниците на Републичкиот собор и на Стопанскиот собор одржани на 12. IV. 1965 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се задолжува Социјалистичка Република Македонија при Стопанската банка на СРМ — Скопје, на име одобрен кредит од средствата на кредитниот фонд на Стопанската банка за финансирање на определени инвестициони вложувања, со износ од 6,320.000.000 — (шест милијарди триста дваесет милиони) динари, под условите што ќе бидат дополнително здоговорени помеѓу Извршниот совет и Банката.

2. Кредитот од претходната точка Стопанската банка на СРМ ќе го употреби:

а) за давање кредит на Републичкиот фонд за патишта во износ од 2.800 мил. динари за изградба на патишта;

б) за давање кредит на Републичкиот фонд за нестопански инвестиции во износ од 1.200 мил. динари;

в) за давање кредит на Републичките средства за заеднички резерви на стопанските организации — во износ од 2.200 мил. динари;

г) за учество во инвестиционите вложувања за уредување на пороите во мелиоративните системи во износ од 120 мил. динари.

3. Врќањето на кредитот ќе се врши од приходите на Републиката.

4. Договорот за задолжување во сообразност со условите од точка 1 по оваа одлука во името на Социјалистичка Република Македонија ќе го потпише Републичкиот секретар за финансии.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 14

14 април 1965 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

Објасен дел

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 304, страна 789 е запишано следното: Согласно со решението на Собранието на општината Горче Петров бр. 03-5935 од 23. XII. 1964 година и решението на Општината Липково бр. 01-4359/1 од 3. X. 1964 година кон Рударскиот базен за хром „Радуша“ Горче Петров се припојува Рудникот за хром и антимон „Лојане“ — Куманово како погон под фирма: Рударски базен за хром „Радуша“ Горче Петров — Погон Рудник за хром и антимон „Лојане“ — Куманово. Предмет на работењето на погонот е: експлоатација на хромна руда.

Погонот е основан од Рударскиот базен за хром „Радуша“ — Горче Петров, а согласно со решението на Собранието на општината Горче Петров бр. 03-5935 од 23. XII. 1964 година и решението на Собранието на општината Липково бр. 01-4359/1 од 3. X. 1964 година.

Раководител на погонот е Ратко Арсов.

Погонот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 3/65. (20)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 111, страна 307 е запишано следното: Согласно со решението на Наредниот одбор на општината Куманово — Одделение за стопанство бр. 04-8385/1 од 1. VI. 1963 година дејноста на Продавницата бр. 5 во Куманово на Книгоиздателството за уметничка литература „Кочо Рацин“ од Скопје во иднина се проширува и со: продажба на мало на машини за пишување и сметање, апарати за умножување, прибор за цртање, геодезски мерки, инструменти и апарати, фото материјали, радио-електроакустични апарати и уреди, музички инструменти, учила и надгледни средства.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 8/64. (145)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 42, страна 121 е запишано следното: На досегашните потписници на Претпријатието за снабдување на земјоделието „Агроснабдител“ — Скопје и тоа: Тодоров Никола, Јордан Гиров, Стефан Стефанов, Пеевски Ванчо, Аневски Диме и Казаков Ѓорѓи, им престанува правото за потпишување.

За нови потписници на претпријатието се назначени следните лица: Јанев Јане, директор на стопанско-сметководниот сектор, Манушев Боро, директор на II сектор, Чадиковски Лазо, директор на III сектор, Гашев Ефтим, в.д. директор на I сектор, Костиќ Бранка, раководител на Еде увоз-извоз во II сектор, и Атанасовски Стојче, раководител на сметководството. Тие претпријатието ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат со старите регистрирани потписници и тоа: Икономовски Атанас и Хаџитомов Иван, сметано од 13. I. 1964 година, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 17/64. (147)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 42, страна 121 е запишано следното: Согласно со решението на Собранието на општината Кале — Скопје број 230 од 24. XII. 1963 година и решението на Собранието на општината Битола број 3-9155/1 од 30. XII. 1963 година кон Претпријатието за снабдување на земјоделието „Агроснабдител“ — Скопје се припојува Специјализираното претпријатие на внатрешна трговија за снабдување на земјоделието, „Агротелагонија“ од Битола.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 23/64. (148)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 681, страна 1021, книга II е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Продавницата во Скопје на улица „152“ бр. 22 на Дрвната индустрија „Косметшпер“ — Косовска Митровица, бидејќи со решението на Собранието на општината Косовска Митровица број 04-5774 од 7. VI. 1963 година и решението на Собранието на општината Теслиќ број 05/2-83/1 од 10. VII. 1963 година се припојува кон Претпријатието за дрвна индустрија „Борје“ — Теслиќ.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 29/64. (150)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 356, страна 1171 е запишано следното: На досегашниот потписник на Монтажно инсталатерското претпријатие „Трајче Капчев“ од Титов Велес, Благој Панов Маџаров, директор, му престанува правото за потпишување.

За директор на претпријатието е назначен со решението на Собранието на општината Титов Ве-

лес број 13121/1 од 20. XII. 1963 година Трајче Арсов. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува со старите регистрирани потписници и тоа: Перуш Гадов, шеф на сметководството, и Ратко Ѓорѓиевски, секретар, сметано од 11. I. 1964 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 11/64. (152)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 111, страна 307 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Тетово бр. 04-4955/1 од 26. III. 1963 година дејноста на Продавницата во Тетово на улица „Маршал Тито“ бр. 2 на Книгоиздателството на уметничка литература „Кочо Рацин“ — Скопје во иднина се проширува и со: продажба на мало на машини за пишување и сметање, апарати за умножување, прибор за цртање, геодетски мерки, инструменти, апарати, радиоелектроакустични апарати и уреди, учила и нагледни средства.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 5/64. (154)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 96 страна 389 е запишано следното: На досегашниот директор на Земјоделското стопанство „Шар“ од село Жеровјане, Стефановски Живко, му престанува правото за потпишување.

За директор на стопанството е назначен Јовановски Богев Злате, инженер агроном, со решението на Собранието на општината Жеровјане, број 04-4002/1 од 28. VIII. 1963 година. Тој стопанството ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, сметано од 17. I. 1964 година, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 25/64. (155)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 59, страна 235 е запишано следното: Даут Изаири, досегашен управник на Земјоделската задруга „Напредок“ од село Пирок, Тетовска околина, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За управник на задругата е назначен Адеми Зулфи Џавид. Тој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува со старите регистрирани потписници и тоа: Абдулазиза Абдулхамит, касиер, и Сабрија Илми, книговодител, сметано од 25. XI. 1963 година, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 710/63. (156)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 407, страна 329, книга II е запишано следното: Согласно со решението на Собранието на општината Гевгелија бр. 03-5955/1-62 од 10. VII. 1963 година е одобрено конституирањето на Птицеводната фарма во изградба — Гевгелија.

Покрај досегашниот потписник Димитар Проданов, директор, фармата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува и новоназначениот потписник Јанчев Никола, шеф на сметководството, сметано од 27. XII. 1963 година, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 809/63. (169)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 12, страна 45 е запишано следното: Се брише од регистарот на задругите Погонот за откуп и промет со селскостопански производи и колонијално-прехранбени стоки во село Слупчане (со посебна пресметка и жиро сметка при банката) на Земјоделската задруга „Липково“ од село Липково, согласно со одлуката на Управниот одбор на задругата број 1250/1 од 1. II. 1963 година, бидејќи се припојува кон неа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 53/64. (174)

КОНКУРСИ

Врз основа на Правилникот за отстапување изградба на инвестициони објекти и работи („Сл. весник на СРМ“ бр. 31/63), Собранието на општината Кочани

р а с п и ш у в а ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

за изградба на дел од водоводот во град Кочани
Наддавањето ќе се одржи во зградата на Општинското собрание — Кочани, соба број 10 на 5 мај 1965 година во 9 часот.

Претсметковната вредност на објектот изнесува 140,205.770 динари.

Рск за завршување на работите е 31. X. 1965 година.

Сите информации во врска со наддавањето, како и техничката документација, можат да се добијат во Одделението за општествени служби — Службата за комунални работи и урбанизам на Собранието на општината Кочани. (432)

На основа член 37 од Законот за јавните службеници, Конкурсната комисија на Републичкиот завод за физичка култура

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за пополнување следните работни места:

1. Референт за спортови;
2. Референт за објекти и терени.

У С Л О В И:

— За работното место под точка 1 кандидатите треба да имаат завршена висока или виша

школа за физичка култура, објавени стручни трудови од струката, специјалност во најмалку една спортска гранка и практика на стручни работи во организациите за физичка култура со постигнати резултати;

— За работното место под точка 2 кандидатите треба да имаат завршен технички факултет — архитектонски отсек или I степен на соодветниот факултет и познавања од областа на физичката култура стекнати преку работа во соодветни организации.

Предност имаат кандидатите што се служат со еден од светските јазици.

Плата по Законот за јавните службеници, а од 1 јули по Правилникот на работната организација.

Молбите се примаат 15 дена од денот на објавувањето. За местата што не ќе бидат пополнети конкурсот останува отворен до нивното пополнување.

Молбите се доставуваат до Конкурсната комисија на Заводот — Спортски центар „Црнче“ — Скопје (384)

Конкурсната комисија на Училиштето за медицински сестри и бабици — Штип, врз основа на одлуката на Советот на училиштето, распишува

Р Е Д О В Е Н К О Н К У Р С

за пополнување на следното работно место, за учебната 1965/66 година:

1. Професор по предметот англиски јазик 1

У с л о в и:

Кандидатите треба да имаат завршено филозофски факултет.

Плата по Законот за јавните службеници (положајна по одлука на управниот одбор), а по евентуално донесување на правилниците, по правилникот на училиштето.

Молбите со сите потребни документи по член 31 од Законот за јавните службеници да се доставуваат до Конкурсната комисија при Училиштето за медицински сестри и бабици — Штип, најдоцна до 30. VI. 1965 година. (385)

ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД НА СРМ — СКОПЈЕ

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за пополнување на работното место:

— Референт по работни односи и матична служба.

УСЛОВИ: Кандидатот треба да има завршено виша управна школа со 3 години практика во струката и положен стручен испит или средна школа со 5 години практика во струката и положен стручен испит.

Молбите со краток опис за движењето во службата таксирани со 50 динари таксена марка и документите по член 31 од Законот за јавните службеници се доставуваат до Хидрометеоролошкиот завод на СРМ — Скопје, ул. „Коле Неделковски“ бр. 75.

Конкурсот трае до пополнување на работното место. (386)

УПРАВНИОТ ОДБОР НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА „ЈАТ“ ПОГОН ЗА АЕРОДРОМСКИ УСЛУГИ АЕРОДРОМ — СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

1. Шеф на службата за прихват и отпрема 1
2. Службеник за регистрација на патниците 1
3. Службеник за оптеретување и баланс 1
4. Службеник за доработување на списковите за патници и финишер 1
5. Земајска домаќинка-архивар 1
6. Виши книговодител 1

УСЛОВИ:

— Под еден, виша комерцијална или на неа рамна школа или 8 разреда гимназија и познавање на англиски јазик.

— Под два, виша комерцијална или на неа рамна школа, потполна средна школа со пракса од 10 години на оваа работа или комерцијална пракса, со најмалку 5 години практика и познавање на англиски јазик.

— Под три, виша комерцијална или на неа рамна школа, со 3 години практика или познавање на воздухопловната техника и познавање на англиски јазик.

— Под четири, средно економско училиште или на него рамна школа, со практика од 3 години или познавање на воздухопловната техника и познавање делумично англиски јазик.

— Под пет, 8 разреда гимназија или на неа рамна школа, со практика од 3 години и познавање на англиски јазик и

— Под шест, виша економска комерцијална школа со 2 години практика.

Личен доход според Правилникот на ЈАТ, погон за аеродромски услуги Аеродром Скопје.

Првенство имаат оние кандидати што познаваат повеќе странски јазици и кои имаат обезбедено стан во Скопје.

Молбите таксирани со 50 динари таксени марки и биографија, со останатите документи се доставуваат до оваа работна организација.

Лица што се во работен однос кон молбите да приложат потврда дека ќе бидат ослободени од служба во колку бидат примени.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето, а во колку не се пополнат работните места останува отворен до нивното пополнување. (401)

На основа дадената согласност од Секретаријатот за народно здравје и социјална политика на СРМ, Конкурсната комисија при Медицинскиот центар — Кичево

распишува

К О Н К У Р С

за специјализација на еден лекар по педијатрија.

Кандидатот треба да ги исполнува условите од член 2 од Правилникот за специјализација на здравствените работници од I-група. Првенство за прием имаат здравствените работници што се во работен однос со овој центар.

Молбите се примаат 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Молбите се поднесуваат до Медицинскиот центар во Кичево. (400)

Собранието на општината Охрид, врз основа на член 43 став 1 од Основниот закон за судовите од општа надлежност („Службен лист на СФРЈ“ бр. 7/65)

О Б Ј А В У В А

дека во Општинскиот суд Охрид ќе се избере еден судија.

Се покануваат кандидатите да поднесат пријава до Собранието на општината — Охрид, во рок од 15 дена по објавувањето.

До колку во овој рок не се пријави ни еден кандидат, објавувањето ќе трае до пополнување на местото.

УСЛОВИ: За судија на судот може да се пријави југословенски државјанин кој е дипломиран правник и кој ги исполнува општите услови за засновање работен однос, како и да има положен правосуден испит. (402)

СОДРЖИНА

	Страна
98. Указ за прогласување на Законот за избор и отповикување на органите на управување во работните организации	249
Закон за избор и отповикување на органите на управување во работните организации — — — — —	249
99. Указ за прогласување на Законот за републичките судски такси — — —	259
Закон за републичките судски такси	260
100. Указ за прогласување на Законот за републичките административни такси — Закон за републичките административни такси — — — — —	260
101. Указ за прогласување на Законот за второстепени комисии за утврдување на пензискиот стаж — — — — —	260
Закон за второстепени комисии за утврдување на пензискиот стаж — — —	260
102. Одлука за задолжување на Социјалистичка Република Македонија — —	261